

#INNO4EDU

Наслов на активноста	
Прибор за јадење	
Возраст	
Развоен период (од 3 до 8 години)	
Простор/локација	Карактерна вредност
Домашни услови	Самодоверба
Потребно време за подготовка	Потребно време за реализација
20 минути	20-25 минути
Цели	
Целта е кај детето да се развијат навики за здраво, безбедно и културно однесување и да се оспособат за учество во секојдневните практични животни активности во домот.	
Очекувани резултати	
Насоки	
<u>Претходна подготовка за активност</u> Подготовка на материјали за игра, односно прибор за јадење. Подготовка на разни шеми за мesteње на приборот.	
<u>Инструкции/насоки за играта</u> Во оваа игра е потребно да се нацртаат разни шеми, односно како е поставен приборот за јадење (пр. од левата страна вилушка, чинија, од десната страна нож, лажица, под нив салфета, над нив десно чаша и разни комбинации од нив).	
<u>Активност/игра</u> На детето му се претставува приборот за јадење и му се објаснува како правилно тој треба да се постави и користи. Се разговара за културното однесување за време на јадењето и почитувањето на останатите луѓе додека јадат. Исто така се разговара за бонтонот во рестораните, особено бонтон кон луѓето коишто нè послужуваат. На детето му се даваат различни комбинации (според претходно изработените	



цртежи), како треба идентично да го постави приборот. Откако ќе ги направи сите комбинации, потребно е да ја најде комбинацијата која ја отсликува правилната положба на приборот за јадење. Откако ќе заврши играта целото семејство заедно треба да направи подготовка на едно јадење и да ја постави масат според бонтон.

Прилози

Материјали

Прилог бр. 1



Прибор за јадење (лажици, вилушки, ножеви, чинија, чаши, салфети)

Активноста е подготвена од едукаторите:

Соња Чаловска, Весна Пецева

